

Службен гласник на Општина Штип

Службен гласник
на Општина Штип
Излегува по потреба

Број 10
13 јули 2022 година

Година LVIV



СОДРЖИНА

Р. бр.		страна
416.	Решение за објавување на Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 3732 за КО Штип 3 со намената на бесправно изградениот објект	809
417.	Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 3732 за КО Штип 3 со намената на бесправно изградениот објект	809
418.	Решение за објавување на Одлука за техничка исправка на ДУП Индустриска зона 2 дел од УБ 52 и 53, Општина Штип	810
419.	Одлука за техничка исправка на ДУП Индустриска зона 2 дел од УБ 52 и 53, Општина Штип	810
420.	Решение за објавување на Одлука за одобрување на трансфер на средства за реализација на проектот	812

- „Заеднички активности за спречување на шумски пожари во прекуграничниот регион“
421. Одлука за одобрување на трансфер на средства за реализација на проектот „Заеднички активности за спречување на шумски пожари во прекуграничниот регион“ 813
422. Решение за објавување на Одлука за определување на приоритет за проектот „Изградба на пристапен пат до манастир Св.Воскресение Христово“ од стац.км 0+000.00 до км 0+200.00 Општина Штип“ 814
423. Одлука за определување на приоритет за проектот „Изградба на пристапен пат до манастир Св.Воскресение Христово“ од стац.км 0+000.00 до км 0+200.00 Општина Штип“ 815
424. Решение за објавување на Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за проект „Изградба на пристапен пат до манастир Св.Воскресение Христово“ од стац.км 0+000.00 до км 0+200.00 Општина Штип“ 815
425. Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за проект „Изградба на пристапен пат до манастир Св.Воскресение Христово“ од стац.км 0+000.00 до км 0+200.00 Општина Штип“ 816
426. Решение за објавување на Одлука за давање согласност на Ценовник за определување на цени на услуги за складирање на хаварисани возила и други предмети донесен од Управниот одбор на ЈП „Стипион 2011“ Штип 817
427. Одлука за давање согласност на Ценовник за определување на цени на услуги за складирање на хаварисани возила и други предмети донесен од Управниот одбор на ЈП „Стипион 2011“ Штип 817
428. Ценовник на ЈП „Стипион 2011“ Штип за определување на цени на услуги за складирање на хаварисани возила и други предмети 818
429. Решение за објавување на Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип за 2022 година 819
430. Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип за 2022 година 820
431. Решение за објавување на Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територија на Општина Штип за 2022 година 821

432.	Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територија на Општина Штип за 2022 година	822
433.	Решение за објавување на Програма за дополнување на програмата за располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Штип за 2022 година	825
434.	Програма за дополнување на програмата за располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Штип за 2022 година	825
435.	Решение за објавување на Решение за именување на членови на Комисија за процена и утврдување висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи	828
436.	Решение за именување на членови на Комисија за процена и утврдување висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи	828
437.	Решение за објавување на Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број ученици и формирање на комбинирани паралелки во ООУ „Ванчо Прке“-Штип во учебната 2022/2023 година	829
438.	Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број ученици и формирање на комбинирани паралелки во ООУ „Ванчо Прке“-Штип во учебната 2022/2023 година	830
439.	Решение за објавување на Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број ученици во ООУ „Славејко Арсов“-Штип во учебната 2022/2023 година	832
440.	Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број ученици во ООУ „Славејко Арсов“-Штип во учебната 2022/2023 година	832
441.	Решение за објавување на Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број ученици и формирање на комбинирани паралелки во ООУ „Тошо Арсов“-Штип во учебната 2022/2023 година	833
442.	Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број ученици и формирање на комбинирани паралелки во ООУ „Тошо Арсов“-Штип во учебната 2022/2023 година	833
443.	Решение за објавување на Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број ученици во ООУ „Димитар Влахов“-Штип во учебната 2022/2023 година	834

444.	Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број ученици во ООУ „Димитар Влахов“-Штип во учебната 2022/2023 година	835
445.	Решение за објавување на Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици и формирање на комбинирана паралелка на турски јазик во ООУ „Гоце Делчев“-Штип во учебната 2022/2023 година	836
446.	Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици и формирање на комбинирана паралелка на турски јазик во ООУ „Гоце Делчев“-Штип во учебната 2022/2023 година	836
447.	Решение за објавување на Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Димитар Мирасчиев“-Штип во учебната 2022/2023 година	837
448.	Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Димитар Мирасчиев“-Штип во учебната 2022/2023 година	838
449.	Решение за објавување на Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“-Штип во учебната 2022/2023 година	839
450.	Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“-Штип во учебната 2022/2023 година	840
451.	Решение за објавување на Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Јане Сандански“-Штип во учебната 2022/2023 година	840
452.	Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Јане Сандански“-Штип во учебната 2022/2023 година	841
453.	Решение за објавување на Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Коле Нехтенин“-Штип во учебната 2022/2023 година	842
454.	Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Коле Нехтенин“-Штип во учебната 2022/2023 година	842
455.	Решение за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства на „ТК Астибо“ – Штип	843
456.	Одлука за одобрување на финансиски средства на „ТК Астибо“ – Штип	844

457.	Решение за објавување на Програма за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Исар“ - Штип за 2022 година	845
458.	Програма за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Исар“ -Штип за 2022 година	845
459.	Одлука за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈП "Исар" -Штип за 2022 година	846
460.	Решение за објавување на Одлука за давање приоритет на проекти и согласност за намера за реализирање	848
461.	Одлука за давање приоритет на проекти и согласност за намера за реализирање	848
462.	Решение за објавување на Одлука за долгорочно задолжување на Општина Штип	849
463.	Одлука за долгорочно задолжување на Општина Штип	850
464.	Решение за објавување на Одлука за давање согласност на Одлука за продажба на недвижен имот-сопственост на ЈП „Стипион 2011“ Штип.	852
465.	Одлука за давање согласност на одлука за продажба на недвижен имот-сопственост на ЈП „Стипион 2011“ Штип.	853
466.	Одлука за продажба на недвижен имот сопственост на ЈП „Стипион 2011“ - Штип	854
467.	Правилник за начинот на изработка и содржината на документи/записи кои ги изготвуваат секторите и одделенијата во Општина Штип	855
468.	Решение ИП.бр.23/22-44 од 23.02.2022 год	860
469.	Решение ИП.бр.23/22-54 од 25.02.2022 год	863
470.	Решение ИП.бр.23/22-55 од 25.02.2022 год	865
471.	Решение ИП.бр.23/22-56 од 25.02.2022 год	868
472.	Решение ИП.бр.23/22-57 од 25.02.2022 год	871
473.	Решение ИП.бр.23/22-58 од 25.02.2022 год	874
474.	Решение ИП.бр.23/22-59 од 25.02.2022 год	877

416.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА КП 3732 ЗА КО ШТИП 3
СО НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ

I

Се објавува Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 3732 за КО Штип 3 со намената на бесправно изградениот објект.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4254/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

417.

Врз основа на член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), а во врска со член 10 став 4 од Закон за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ НА
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ
НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА КП 3732 ЗА КО ШТИП-3
СО НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИОТ ОБЈЕКТ

Член 1

Се утврдува дека се исполнети условите за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 3732 за КО Штип-3 со намената на бесправно изградениот објект.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 4254/1
11 јули 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

418.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА НА ДУП
ИНДУСТРИСКА ЗОНА 2 ДЕЛ ОД УБ 52 И 53, ОПШТИНА ШТИП

I

Се објавува Одлука за техничка исправка на ДУП Индустриска зона 2 дел од УБ 52 и 53, Општина Штип.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4255/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

419.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ број 32/2020) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08,

07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ТЕХНИЧКА ИСПРАВКА НА ДУП ИНДУСТРИСКА ЗОНА 2 ДЕЛ ОД УБ 52 И 53, ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Во ДУП Индустриска зона 2 дел од УБ 52 и 53, Општина Штип донесен со Одлука на Совет на Општина Штип бр.0701-2309/1 од 11.8.2006 година се врши усогласување на параметрите на табеларниот дел со графичкиот приказ поради техничка грешка настаната при пишување на параметрите во табелата „планска документација“, така што во синтезниот план табеларниот преглед:

број на пар.	Намена на парцела	има нема изградено објект	макс висина	површина на парцела (м2)	п (м2) градба	брuto п(м2) резвивна	процент на изграденост %	коэф. на искористеност	парки рање во парцела	парки рање надвор од парцела
МОДУЛ 1 (ПОРАНЕШНА "МЕТАЛНА")										
1	ПЕЧАТНИЦА	има	H _{max} =7.0м	1624	480.60	961.20	30	0.6	8	/
2	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН			4262						
	- котлара	има	H _{max} =7.0м		1063.50	2107.00	50	1.0	15	20
	- нов погон	нема	H _{max} =9.5м		1036.70	2073.4				
3	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН			5892						
	- управна зграда	има	H _{max} =9.5м		271.20	813.60	45	0.5	10	16
	- стар производен погон	има	H _{max} =9.5м		2392.00	2392.00				
4	УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТ	има	H _{max} =7.0м	609	358.30	1172.00	59	1.9	/	10
5	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	има	H _{max} =7.0м	803	444	888	55	1.1	2	5
6	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН			5620						
	- фарбара	има	H _{max} =9.5м		3113.70	6263.40	55	1.1	10	30
7	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН			2721						
	- производен погон	има	H _{max} =9.5м		1720	3440	70	1.3	10	14
	- стара управна зграда	има	H _{max} =7.0м		160	320				
8	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	има	H _{max} =9.5м	2 638	1810	3620	70	1.4	5	25
9	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	нема	H _{max} =9.5м	1592	853	2559	54	1.6	10	10
10	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	нема	H _{max} =9.5м	600	247	741	41	1.2	3	3
11	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	има		9735						
	- портирница	има	H _{max} =3.5м		16	16	65	1.3	5	5
	- нова хага	нема	H _{max} =9.5м		916	1832				
	- нова хага	нема	H _{max} =9.5м		5630	11260	58	1.2	20	20
12	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	нема	H _{max} =9.5м	3343	1486	2972	44	0.9	20	4
13	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	нема	H _{max} =9.5м	2740	1102	2204	40	0.8	14	4
МОДУЛ 2										
14	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН			12 933						
	- управна зграда	има	H _{max} =9.5м		940	1880	37	0.7	21	40
	- производен погон	има	H _{max} =9.5м		3235	6470				
	- производен погон	има	H _{max} =9.5м		1995	3990				
	- портирница	има	H _{max} =3.5м		85	85				
15	Ф-КА ЗА ЧЕВЛИ			17 295						
	- управна зграда	има	H _{max} =7.0м		380	760	31	0.7	30	30
	- производен погон	има	H _{max} =9.5м		4090	8180				
	- магацин	има	H _{max} =9.5м		665	1370				
	- котлара	има	H _{max} =6.5м		156	312				
	- портирница	има	H _{max} =3.5м		12	12				
16	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	има	H _{max} =9.0м	5390	1275	2550	35	0.5	5	5
17	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	нема	H _{max} =9.0м	3687	1450	2900	40	0.9	15	10
18	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	нема	H _{max} =9.0м	3780	1695	3390	45	0.9	18	10
19	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	има	H _{max} =9.0м	5950	1800	3600	30	0.6	20	10
20	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	има	H _{max} =9.0м	8780	4590	9180	56	1.0	35	15
21	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	има	H _{max} =9.0м	3048	1570	3140	52	1.0	12	10
22	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	има	H _{max} =9.0м	2445	1237	3092	51	1.3	10	15

се менува и гласи:

број на парцела	Намена на парцела	има нема изграден објект	макс. висина	површина на парцела (м2)	п (м2) градба	бруто п(м2) развиена	процент на изграденост	коэффициент на искористеност	паркирање во парцела	паркирање надвор од парцела
МОДУЛ 1										
1	ПЕЧАТНИЦА	има	Нмак=7.0м	1730	484.13	968.26	27.98%	0.6	8	7
2	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН			4317.9						
	котлара	има	Нмак=7.0м		1050.7	2101.4				
	нов погон	нема	Нмак=9.5м		1036.7	2073.4	48.34%	1.0	15	20
3	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН			5894.9						
	управна зграда	има	Нмак=9.5м		265.8	797.4				
	стар производен погон	има	Нмак=9.5м		2396.9	2396.9	45.17%	0.5	10	16
4	УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТ	има	Нмак=7.0м	613.7	355.81	1067.43	57.98%	1.7	/	10
5	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	има	Нмак=7.0м	816.1	569.49	1138.98	69.78%	1.4	2	5
6	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН			5607.36						
	фарбара	има	Нмак=9.5м		3113.7	6227.36	55.53%	1.1	10	30
7	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН			2730						
	производен погон	има	Нмак=9.5м		1786.8	3573.5				
	стара управна зграда	има	Нмак=7.0м		157.04	314.08	71.20%	1.4	10	14
8	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	има	Нмак=9.5м	2528.9	1864.8	3729.6	73.74%	1.5	5	25
9	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	нема	Нмак=9.5м	1649.68	853	2559	51.71%	1.6	10	10
10	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	нема	Нмак=9.5м	599	248	744	41.40%	1.2	3	3
11	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН			10119.7						
	портирница	има	Нмак=3.5м		18.8	18.8				
	нова хала	нема	Нмак=9.5м		920.9	1841.8	64.89%	1.3	25	25
	нова хала	нема	Нмак=9.5м		5627	11254				
12	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	нема	Нмак=9.5м	3666.55	1502.1	3004.14	40.97%	0.8	20	4
13	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	нема	Нмак=9.5м	2745.08	1102.5	2205	40.16%	0.8	14	4
МОДУЛ 2										
14	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН			16992.64						
	управна зграда	има	Нмак=9.5м		940	1880				
	производен погон	има	Нмак=9.5м		3302	6604				
	производен погон	има	Нмак=9.5м		1195	2390	32.48%	0.6	21	40
	портирница	има	Нмак=3.5м		82	82				
15	ФАБРИКА ЗА ЧЕВЛИ			17317.37						
	управна зграда	има	Нмак=7.0м		376.38	752.76				
	производен погон и магацин	има	Нмак=9.5м		4771.9	9543.88	30.70%	0.6	30	30
	котлара	има	Нмак=7.0м		156	312				
	портирница	има	Нмак=3.5м		11.4	11.4				
16	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	има	Нмак=9.0м	5368	1270	2540	23.66%	0.5	5	5
17	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	нема	Нмак=9.0м	3679	1451	2902	39.44%	0.8	15	10
18	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	нема	Нмак=9.0м	3779	1694	3388	44.83%	0.9	18	10
19	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	има	Нмак=9.0м	5949	1816	3632	30.53%	0.6	20	10
20	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	има	Нмак=9.0м	8742	4474	8948	51.18%	1.0	35	15
21	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	има	Нмак=9.0м	3048	1418	2836	46.52%	0.9	12	10
22	ПРОИЗВОДЕН ПОГОН	има	Нмак=9.0м	2445	1248	2496	51.04%	1.0	10	15

“

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 4255/1
11 јули 2022 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Весна Кожинкова, с.р.

420.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „ЗАЕДНИЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА ШУМСКИ ПОЖАРИ ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН“

I

Се објавува Одлука за одобрување на трансфер на средства за реализација на проектот „Заеднички активности за спречување на шумски пожари во прекуграничниот регион“.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4256/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

421.

Врз основа на член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТРАНСФЕР НА СРЕДСТВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ „ЗАЕДНИЧКИ АКТИВНОСТИ ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА ШУМСКИ ПОЖАРИ ВО ПРЕКУГРАНИЧНИОТ РЕГИОН“

Член 1

Се одобрува трансфер на средства за реализација на проектот „Заеднички активности за спречување на шумски пожари во Прекуграничниот регион“ во износ од 2.000.000,00 денари.

Член 2

Трансферот на средствата ќе се изврши од редовната сметка на потсметката на проектот „Заеднички активности за спречување на шумски пожари во прекуграничниот регион“.

Член 3

По завршувањето на проектот износот на средствата од 2.000.000,00 кои ќе се пренесат на сметката на потпроектот, ќе се повратат на сметката на Општина Штип .

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-4256/1
11 јули 2022 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Весна Кожинкова, с.р.

422.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТ ЗА ПРОЕКТОТ „ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПЕН ПАТ ДО МАНАСТИР СВ.ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“ ОД СТАЦ.КМ 0+000.00 ДО КМ 0+200.00 ОПШТИНА ШТИП“

I

Се објавува Одлука за определување на приоритет за проектот „Изградба на пристапен пат до манастир СВ.Воскресение Христово“ од стац.км 0+000.00 до км 0+200.00 Општина Штип“.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4257/2
13 јули 2022 година

Ш т и п

Општина Штип
Градоначалник

Иван Јорданов, с.р.

423.

Врз основа на член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРИОРИТЕТ ЗА ПРОЕКТОТ
“ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПЕН ПАТ ДО МАНАСТИР
СВ.ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“ ОД СТАЦ. КМ 0+000.00 ДО
КМ0+200.00 ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Се определува приоритет за проектот “Изградба на пристапен пат до манастир Св.Воскресение Христово“ од стац. км 0+000.00 до Км 0+200.00 Општина Штип.

Член 2

Средствата за реализација на проектот од член 1 на оваа одлука, ќе се обезбедат преку Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година-мерка 124.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-4257 /1
11 јули 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

424.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАМЕНАТА НА
ИНВЕСТИЦИЈАТА ЗА ПРОЕКТ „ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПЕН ПАТ ДО МАНАСТИР
СВ.ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“ ОД СТАЦ.КМ 0+000.00 ДО КМ 0+200.00
ОПШТИНА ШТИП“

I

Се објавува Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата за проект „Изградба на пристапен пат до манастир Св.Воскресение Христово“ од стац.км 0+000.00 до км 0+200.00 Општина Штип“.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4258/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

425.

Врз основа на член 21 став 1 точка 35 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА НАМЕНА НА ИНВЕСТИЦИЈАТА
ЗА ПРОЕКТ “ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПЕН ПАТ ДО МАНАСТИР
СВ.ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“ ОД СТАЦ. КМ 0+000.00 ДО
КМ0+200.00 ОПШТИНА ШТИП**

Член 1

Се дава согласност средствата кои ќе бидат доделени на Општина Штип, согласно Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година за мерка 124 – Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството и заштита од природните непогоди наменети за инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште, да бидат наменети исклучиво за планираната инвестиција по проектот “Изградба на пристапен пат до манастир Св.Воскресение Христово“ од стац. км 0+000.00 до км 0+200.00 општина Штип.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 4258 /1
11 јули 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

426.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИК ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА УСЛУГИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ХАВАРИСАНИ ВОЗИЛА И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ

I

Се објавува Одлука за давање согласност на Ценовник за определување на цени на услуги за складирање на хаварисани возила и други предмети донесен од Управниот одбор на ЈП „Стипион 2011“ Штип.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4259/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

427.

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ број 38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19, 275/19, 82/20 и 89/22) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИК ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА УСЛУГИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ХАВАРИСАНИ ВОЗИЛА И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ

Член 1

Се дава согласност на Ценовникот за определување на цени на услуги за складирање на хаварисани возила и други предмети донесен од Управниот одбор на ЈП „Стипион 2011“ Штип.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Ценовникот за определување на цени на услуги за складирање на хаварисани возила и други предмети број 0202-257/5 од 23.06.2022 година донесена од Управниот одбор на ЈП „Стипион 2021“- Штип.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 4259/1
11 јули 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

428.

Врз основа на член 11 став 2 точка 7 од Статутот на ЈП „Стипион 2011“- Штип („Службен Гласник на Општина Штип“ број 10/12 и 08/13),а во врска со член 1 од Одлуката за измена и дополнување на одлуката за комунален ред на Општина Штип објавена во „Службен Гласник на Општина Штип“ број 7 /2022, Управниот одбор на ЈП „Стипион 2011“ Штип на состанокот одржан на ден 23-06-2022 година, утврди

ЦЕНОВНИК НА ЈП „СТИПИОН 2011“ШТИП
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА УСЛУГИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА
ХАВАРИСАНИ ВОЗИЛА И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ

Член 1

Со овој Ценовник се утврдуваат цените на услуги за складирање и чување на дислоцирани хаварисани возила и други предмети .

Член 2

Единечните цени на услугите од член 1 на овој Ценовник се следните:

1. За складирање на возила (леки коли) кои не зафаќаат простор повеќе од 15 М² цената изнесува _____ 150 денари од ден.

2. За складирање на возила кои зафаќаат над 15 М² со тежина од 3 до 5 тона, цената изнесува _____ 200 денари од ден.
3. За складирање на возила поголеми од 5 тона цената изнесува__ 300 денари од ден.
4. За складирање на предмети по единица М³ зафатен магацински простор, цената изнесува _____ 10 денари од ден.

Член 3

Овој Ценовник влегува на сила по добивање на согласност од страна на Советот на Општина Штип и истиот ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Штип“.

Број 0202-257/5
23.06.2022 година
Штип

Управен одбор
на ЈП „Стипион 2011“ Штип
Зам. Претседател,
Марија Којзеклиска, с.р.

429.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2022 ГОДИНА

I

Се објавува Програма за измена и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип за 2022 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4260/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

430.

Врз основа на член 95 став 4 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ број 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и „Службен весник на РСМ“ број 275/19, 90/20 и 101/21), Правилникот за степенот на уредување на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Службен весник на РМ“ број 193/16, 72/18 и 16/22) и член 21 точка 8 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година донесе:

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2022 ГОДИНА

Член 1

Во Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип за 2022 година („Службен гласник на Општина Штип“ број 16/21; 1/22; 2/22 и 3/22) се вршат следните измени и дополнувања:

Во делот 6 „Висина на надоместок за уредување на градежно земјиште по населби и зони“

Се додава нова точка

6.12 За сите објекти од класа Г - објекти со класа на намена производство, дистрибуција и сервиси висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште е иста за сите зони и изнесува 8600 ден/м² .

Оваа висина на надоместок се множи по коефициент 0,01 согласно **Правилникот за степенот на уредување на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Службен весник на РМ“ број 193/16, 72/18 и 16/22)**

ќе изнесува $8600 \times 0,01 = 86,0$ ден/м²

6.13 За сите објекти од класа на намена Е1.8- водови за пренос на електрична енергија и објекти од класа на намена Е1.9- телекомуникациски водови, висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште за сите зони изнесува 1000,0 ден/м`по траса.

Член 2

Во точка **7.2 „Работи поврзани со уредување на градежно земјиште и реконструкција и рехабилитација на улици“** во потточка **7.2.1. „Улици“** се дополнува со нова алинеја која гласи:

- рехабилитација на пристапна улица „Ванчо Прќе“
- рехабилитација на уличка во населба „Пребег“
- рехабилитација на краци на улици во населба „Караорман“
- оформување на т-свртување на улица Кочанска, населба Дуизлак (ископ, бетонирање и зидање на потпорен ѕид)
- изведба на ул. „Бр 1“ со предвидени паркинзи кај градски стадион

Во потточка **7.2.2.Тротоари** се додава

- бетонирање тротоар во населба „Деснаци“
- поставување на бехатон на тротоар ул „Маршал Тито“ (кеј на река Отиња од мостот кај градинката „Вера Циривири“ до крај на улицата)
- поставување на бехатон на тротоар ул „Борис Крајгер“ (од ЕТЦ Елкос до ул. 5-та Партиска Конференција).
- поставување на бехатон на тротоар ул „Драги Крупишки“

Член 3

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“, а ќе се применува до донесување на Програма за 2023 година.

Број 08 – 4260/1
11 јули 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

431.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
НА ТЕРИТОРИЈА НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2022 ГОДИНА

I

Се објавува Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на територија на Општина Штип за 2022 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4261/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

432.

Врз основа на член 40 од Законот урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ број 32/2020) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2022 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Штип за 2022 година („Службен гласник на Општина Штип“ 16/21, 1/22 и 4/22), во делот „Програмски задачи“, во точка 1.1 Програмски задачи финансирани од Буџетот на Општина Штип, по потточката 1.2.23 се врши дополнување со десет нови потточка кои гласат:

„ 1.1.24 Изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план Г2.1 – лесна градежна индустрија со производство на градежни елементи и производи, погони и бази за производство на асфалт и бетон, дел од КП 837, КП 110/10 и двете од КО Сарчиево, Општина Штип.

M=1:1000

1.1.25 Урбанистички проект за инфраструктура, крастосница на ул: „Генерал Михајло Апостолски“ и ул: „Тодор Коларов“.

M=1:1000

1.1.26 Урбанистички проект за инфраструктура, мост меѓу ул: „Васил Главинов“ и ул: „Кеј Маршал Тито“ (пред СОУ „Славчо Стојменски“).

M=1:1000

1.1.27 Урбанистички проект со план за парцелација за ГП 1.1 од ДУП дел од нас. Автокоманда дел од УЕ 27 и дел од УЕ 31, КП 4237/1 и КП 4224/1 КО Штип 3.

M=1:1000

1.1.28 Урбанистички проект со план за парцелација за ГП 11 и ГП 6 од ДУП за Индустриска зона – 2 дел од УБ 52 и УБ 53 на КП 1384/1 КО Штип 1, Општина Штип.

M=1:1000

1.1.29 Урбанистички проект со план за парцелација за ГП 1.3 од ДУП за стари бунари КП 2598/1, КП 2584 и КП 2583 сите од КО Штип 2, Општина Штип.

M=1:1000

1.1.30 Урбанистички проект со план за парцелација за ГП 97.1. од ДУП за дел од УЕ 97 во м.в. Плуждино и м.в и м.в. Горни бунари, КО Штип 6, Општина Штип.

M=1:1000

1.1.31 Урбанистички проект со план за парцелација за ГП 1.19, нас. Автокоманда, КП 4821/1 и КП 4798 и двете од КО Штип 3, Општина Штип.

M=1:1000

1.1.32 Урбанистички проект со план за парцелација за ГП 1.4 и ГП1.5 од ДУП за Стари бунари, Општина Штип.

M=1:1000

1.1.33 Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на дел од КП 756 КО Штип вон град, Општина Штип.

M=1:1000“

Член 2

Во делот „Програмски задачи“, во точка 1.2 Програмски задачи финансирани од заинтересирани инвеститори, по потточката 1.2.12 се врши дополнување со осум нови потточки кој гласат:

„1.2.13 Изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 182 од КО Караорман – Општина Штип.

M=1:1000

1.2.14 Изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 509/3, 509/6, 509/2, 183/2, 183/305, 183/305, 183/306, 183/307, 183/308, 183/302, 183/301, 501, 502, 183/1 и 187 од КО Караорман – Општина Штип.

M=1:1000

1.2.15 Измена и дополнување на детален урбанистички план за дел од УЕ 27, дел од нас. „Автокоманда“ Општина Штип.

M=1:1000

1.2.16 Измена и дополнување на детален урбанистички план за дел од УЕ 28, дел од нас. „Автокоманда“ Општина Штип.

M=1:1000

1.2.17 Измена и дополнување на детален урбанистички план на поранешна ПИ Македонка дел од УБ 68, со опфат на ГП 4.6 и ГП 4.7- Општина Штип

M=1:1000

1.2.18 Урбанистички проект за формирање на градежни парцели со класа на намена Г2 Лесна и преработувачка индустрија согласно ДУП за индустриска зона 2, дел од УБ52 и 53 на дел од КП 1354/1, дел од КП 1357/3, дел од КП 1357/1, дел од КП 1354/3, дел од КП 1355/1, дел од КП 1337/2 и дел од КП 1337/1, КО Штип 1, Општина Штип.

M=1:1000

1.2.19 Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на една ГП1 со намена Г2, Г3, Г4 (Лесна и загадувачка индустрија) од ГП 1.3, 1,5, 1,6, 1,29,1) од ДУП за работна зона „пребег“ УЕ 58, КО Штип 1 Општина Штип.

M=1:1000“

1.2.20 Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на една ГП1 со намена Г3, Г4 (сервисни услуги и стоваришта, складови и отпади) од ГП 41, ГП 42, ГП 43, ГП 44 во Измена и дополнување на ДУП за поранешна ПИ Македонка, УБ 65, 67, 68 КО Штип 1 Општина Штип.

M=1:1000“

Член 3

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во службен гласник.

Број 08 – 4261/1
11 јули 2022 година

Ш т и п

Советна Општина Штип
Претседател

Весна Кожинкова, с.р.

433.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2022 ГОДИНА

I

Се објавува Програма за дополнување на програмата за располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Штип за 2022 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4262/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

434.

Врз основа на член 99 став 1 алинеја 1 од Законот за градежно земјиште, („Службен весник на РМ“ број 15/2015, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и „Службен весник на РСМ“ број 275/19, 90/20 и 101/21) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

ПРОГРАМА


ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ
СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2022 ГОДИНА

Член 2

Во Програмата за располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Штип за 2022 година,

(„Службен гласник на Општина Штип“ број 16/21, 1/22, 5/22) во глава 2 „Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на програмата“ Градежни парцели што ќе бидат на располагање, се дополнува со нова точка

179.




ДУП: Локалитет „Баби 6-2003“

Одлука бр:0701-2150/1 од 22.12.2004,
Одлука бр:08-1980/1 од 26.02.2015 година
и
Одлука бр:08-3218/1 од 30.05.2018 година

ГП. 5.12

Намена на градба: СК
Површина на ГП: 529.00 м2
Површина на градба: 256.00
Бруто развиена: 768.00

180.




ДУП: Локалитет „Баби 6-2003“

Одлука бр:0701-2150/1 од 22.12.2004,
Одлука бр:08-1980/1 од 26.02.2015 година
и
Одлука бр:08-3218/1 од 30.05.2018 година

ГП. 5.13

Намена на градба: СК
Површина на ГП: 598.00 м2
Површина на градба: 269.00
Бруто развиена: 807.00

181.




ДУП „Сењак 4“ донесен со одлука
бр:0201-4709 од 28.11.1981 година;
УП. Н2

Површина на градежна ќе се утврди со
геодетскиот елаборат за нумерички
податоци

Намена на земјиште: А2

Катност: П+1;

182.



ДУП: „Балканска“ донесен со одлука бр:
08-432/1 од 18.06.1999 година.

УП. 73

Намена за градба: А1

Површина на градежна ќе се утврди со
геодетскиот елаборат за нумерички
податоци

Член 2

Почетната цена на градежната парцела од член 1 на оваа Програма ќе се утврдува во согласност со Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за оттуѓување и давање под закуп како и за засновање на правото на стварна службеност, која е на сила на денот на донесувањето на Објавата за отуѓување на градежното земјиште

сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Штип.

Член 3

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 4262/1
11 јули 2022 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Весна Кожинкова, с.р.

435.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ
НА КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНА И УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА
ШТЕТАТА НАСТАНАТА ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И ДРУГИ НЕСРЕЌИ

I

Се објавува Решение за именување на членови на Комисија за проценка и утврдување висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4263/2
13 јули 2022 година

Ш т и п

Општина Штип
Градоначалник

Иван Јорданов, с.р.

436.

Врз основа на член 143 став 1 алинеја 2 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на РМ“ број 93/12-пречистен текст, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) и член 21 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Штип

(„Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНА И
УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ШТЕТАТА НАСТАНАТА
ОД ПРИРОДНИ НЕПОГОДИ И ДРУГИ НЕСРЕЌИ

1. Од членови на Комисијата за процена и утврдување на висината на штетата настаната од природни непогоди и други несреќи **се разрешуваат:**

- Оливера Куковалиева – дипломиран професор по математика;
- Игор Ѓорѓев – дипломиран правник
- Александар Кангалов – дипломиран економист;
- Светлана Живкова – доктор по медицина;
- Александар Шумански – дипломиран градежен инженер;
- Влатко Панов – дипломиран рударски инженер

2. За нови членови на оваа комисија **се именуваат:**

Торов Тодор - соработник за урбана месна самоуправа и справување со криз;

Даниел Алексов – Соработник за ажурирање на имот;

Надица Танчева Тулиева – советник за комунални такси и утврдување данок на имот;

Софче Трајкова – советник за заштита на животната средина

Ѓорѓи Кукутанов советник за уредување на градежно земјиште

Борислава Мишева – советник за пресметување на комуналии

3. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 4263/1
11 јули 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

437.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ БРОЈ УЧЕНИЦИ И ФОРМИРАЊЕ НА КОМБИНИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ ВО ООУ „ВАНЧО ПРКЕ“-ШТИП ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

I

Се објавува Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број ученици и формирање на комбинирани паралелки во ООУ „Ванчо Прке“-Штип во учебната 2022/2023 година .

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4264/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

438.

Врз основа на член 53 став 6 и 9 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 161/19 и 229/20) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПАРАЛЕЛКИ
СО ПОМАЛ БРОЈ НА УЧЕНИЦИ И ФОРМИРАЊЕ НА
КОМБИНИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ ВО ООУ „ВАНЧО ПРКЕ“-ШТИП
ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици и формирање на комбинирани паралелки во ООУ „Ванчо Прке“-Штип во учебната 2022/2023 година, и тоа:

1. Во централното училиште:

- а) Паралелки со помал број на ученици:
- шест (6) паралелки во прво одделение,
- една (1) паралелки во второ одделение,
- три (3) паралелки во трето одделение,
- две (2) паралелки во четврто одделение,

- три (3) паралелки во петто одделение,
- четири (4) паралелка во шесто одделение,
- три (3) паралелки во осмо одделение и
- три (3) паралелки во деветто одделение,
- една (1) посебна паралелка во шесто одделение-лесна попреченост,
- една (1) посебна паралелка во седмо одделение-лесна попреченост,
- една (1) посебна паралелка во осмо одделение-а-лесна попреченост,
- една (1) посебна паралелка во деветто одделение-лесна попреченост.

б) Комбинирани паралелки:

- една (1) комбинирана паралелка од прво и второ одделение во посебни одделенија-аутизам,
- една (1) комбинирана паралелка од шесто, седмо и осмо одделение во посебни одделенија-аутизам,
- една (1) комбинирана паралелка од прво, второ и трето одделение во посебни одделенија- лесна попреченост,
- една (1) комбинирана паралелка од четврто и петто одделение во посебни одделенија-лесна попреченост,
- една (1) комбинирана паралелка од прво, шесто, осмо и деветто одделение во посебни одделенија-мултихендикеп.

2. Во подрачното училиште во Ново Село по една (1) паралелка со помал број на ученици во прво, трето, четврто, петто, шесто, седмо, осмо и деветто одделение.
3. Во подрачното училиште во село Лакавица една (1) паралелка со помал број на ученици во петто одделение и една една (1) комбинирана паралелка од прво, второ и трето одделение.
4. Во подрачното училиште во село Селце една (1) комбинирана паралелка од прво, второ и трето одделение и една (1) комбинирана паралелка од четврто и петто одделение.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“, а ќе важи по добиено позитивно мислење од Министерство за образование и наука.

Број 08-4264/1
11 јули 2022 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Весна Кожинкова, с.р.

439.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ БРОЈ УЧЕНИЦИ
ВО ООУ „СЛАВЕЈКО АРСОВ“-ШТИП ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

I

Се објавува Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број ученици во ООУ „Славејко Арсов“-Штип во учебната 2022/2023 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4265/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

440.

Врз основа на член 53 став 6 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 161/19 и 229/20) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПАРАЛЕЛКИ
СО ПОМАЛ БРОЈ НА УЧЕНИЦИ ВО ООУ „СЛАВЕЈКО АРСОВ“-ШТИП
ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

Се дава согласност за формирање на три (3) паралелки во прво одделение со помал број на ученици во ООУ „Славејко Арсов“-Штип во учебната 2022/2023 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“, а ќе важи по добиено позитивно мислење од Министерство за образование и наука.

Број 08-4265/1
11 јули 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

441.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ БРОЈ УЧЕНИЦИ И ФОРМИРАЊЕ НА КОМБИНИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ ВО ООУ „ТОШО АРСОВ“-ШТИП ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

I

Се објавува Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број ученици и формирање на комбинирани паралелки во ООУ „Тошо Арсов“-Штип во учебната 2022/2023 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4266/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

442.

Врз основа на член 53 став 6 и 9 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 161/19 и 229/20) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПАРАЛЕЛКИ
СО ПОМАЛ БРОЈ НА УЧЕНИЦИ И ФОРМИРАЊЕ НА КОМБИНИРАНИ
ПАРАЛЕЛКИ ВО ООУ „ТОШО АРСОВ“-ШТИП
ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици и формирање на комбинирани паралелки во ООУ „Тошо Арсов“-Штип во учебната 2022/2023 година и тоа:

- во централното училиште една (1) паралелка во шесто одделение со помал број на ученици,
- во подрачното училиште во населба Македонка една (1) паралелка во прво одделение со помал број на ученици,
- во подрачното училиште во населба Македонка една (1) комбинирана паралелка од второ и трето одделение,
- во подрачното училиште во село Чардаклија една (1) комбинирана паралелка од прво, второ, четврто и петто одделение, и
- во подрачно училиште во село Почивало една (1) комбинирана паралелка на турски јазик од прво, второ, трето и петто одделение.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“, а ќе важи по добиено позитивно мислење од Министерство за образование и наука.

Број 08-4266/1
11 јули 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

443.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ БРОЈ УЧЕНИЦИ ВО ООУ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“-ШТИП
ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Се објавува Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број ученици во ООУ „Димитар Влахов“-Штип во учебната 2022/2023 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4267/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

444.

Врз основа на член 53 став 6 и 9 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 161/19 и 229/20) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПАРАЛЕЛКИ СО
ПОМАЛ БРОЈ НА УЧЕНИЦИ ВО ООУ „ДИМИТАР ВЛАХОВ“-ШТИП
ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на во ООУ „Димитар Влахов“-Штип во учебната 2022/2023 година и тоа:

- една (1) паралелка петто одделение и
- една (1) паралелка во шесто одделение.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“, а ќе важи по добиено позитивно мислење од Министерство за образование и наука.

Број 08-4267/1
11 јули 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

445.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ БРОЈ НА УЧЕНИЦИ И ФОРМИРАЊЕ НА
КОМБИНИРАНА ПАРАЛЕЛКА НА ТУРСКИ ЈАЗИК ВО
ООУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

I

Се објавува Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици и формирање на комбинирана паралелка на турски јазик во ООУ „Гоце Делчев“-Штип во учебната 2022/2023 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4268/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

446.

Врз основа на член 53 став 6 и 9 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 161/19 и 229/20) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПАРАЛЕЛКА
СО ПОМАЛ БРОЈ НА УЧЕНИЦИ И ФОРМИРАЊЕ НА КОМБИНИРАНА
ПАРАЛЕЛКА НА ТУРСКИ ЈАЗИК ВО ООУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“-ШТИП
ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

Се дава согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици и формирање на комбинирана паралелка на турски наставен јазик во ООУ „Гоце Делчев“-Штип во учебната 2022/2023 година и тоа:

1. Во централното училиште паралелки со помал број на ученици:
 - три (3) паралелки во прво одделение,
 - две (2) паралелки во второ одделение,
 - една (1) паралелка во четврто одделение,
 - една (1) паралелка во петто одделение,
 - една (1) паралелка во шесто одделение,
 - четири (4) паралелки во седмо одделение,
 - една (1) паралелка во осмо одделение, и
 - една (1) паралелка во девето одделение.

2. Во подрачното училиште во населба Три Чешми паралелки со помал број на ученици:
 - една (1) паралелка во прво одделение,
 - една (1) паралелка во второ одделение,
 - една (1) паралелка во трето одделение,
 - една (1) паралелка во четврто одделение,
 - една (1) паралелка во петто одделение,
 - една (1) паралелка во шесто одделение,
 - една (1) паралелка во седмо одделение,
 - една (1) паралелка во осмо одделение, и
 - една (1) паралелка во девето одделение.

3. Во подрачното училиште во с. Шашаварлија една (1) комбинирана паралелка на турски наставен јазик од прво, второ, трето, четврто и петто одделение.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“, а ќе важи по добиено позитивно мислење од Министерство за образование и наука.

Број 08-4268/1
11 јули 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

447.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ БРОЈ НА УЧЕНИЦИ ВО
СОУ „ДИМИТАР МИРАСЧИЕВ“-ШТИП ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

I

Се објавува Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Димитар Мирасчиев“-Штип во учебната 2022/2023 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4269/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

448.

Врз основа на член 28 став 4 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 229/20) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПАРАЛЕЛКИ
СО ПОМАЛ БРОЈ НА УЧЕНИЦИ ВО СОУ „ДИМИТАР МИРАСЧИЕВ“-ШТИП
ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

Се дава согласност за формирање на две (2) паралелки со помал број на ученици во прва година во СОУ „Димитар Мирасчиев“-Штип во учебната 2022/2023 година, и тоа:

- една (1) паралелка со четиригодишно образование од профил: техничар за дизајн на облека /техничар за моделирање на облека, и

- една (1) паралелка со тригодишно образование од профил: конфекционер.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“, а ќе важи по добиено позитивно мислење од Министерство за образование и наука.

Број 08-4269/1
11 јули 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

449.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ БРОЈ НА УЧЕНИЦИ ВО СОУ ГИМНАЗИЈА „СЛАВЧО
СТОЈМЕНСКИ“-ШТИП ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

I

Се објавува Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“-Штип во учебната 2022/2023 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4270/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

450.

Врз основа на член 28 став 4 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 229/20) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ БРОЈ НА УЧЕНИЦИ ВО
СОУ ГИМНАЗИЈА „СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ“-ШТИП
ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА****Член 1**

Се дава согласност за формирање на седум (7) паралелки со помал број на ученици во прва година во СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“-Штип во учебната 2022/2023 година.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“, а ќе важи по добиено позитивно мислење од Министерство за образование и наука.

Број 08-4270/1
11 јули 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

451.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ
НА ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ БРОЈ НА УЧЕНИЦИ ВО СОУ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“-
ШТИП ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА**

Се објавува Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Јане Сандански“-Штип во учебната 2022/2023 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4271/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

452.

Врз основа на член 28 став 4 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 229/20) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПАРАЛЕЛКИ
СО ПОМАЛ БРОЈ НА УЧЕНИЦИ ВО СОУ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“-ШТИП
ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

Се дава согласност за формирање на четири (4) паралелки со помал број на ученици во прва година во СОУ „Јане Сандански“-Штип во учебната 2021/2022 година, и тоа:

- една (1) паралелка од профил: забен техничар,
- една (1) паралелка од профил: фармацевски техничар,
- една (1) паралелки од профил: физиотерапевтски техничар, и
- една (1) дуална паралелки од профил: медицински лабораториско-санитарен техничар.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“, а ќе важи по добиено позитивно мислење од Министерство за образование и наука.

Број 08-4271/1
11 јули 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

453.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ПАРАЛЕЛКИ СО ПОМАЛ БРОЈ НА УЧЕНИЦИ
ВО СОУ „КОЛЕ НЕХТЕНИН“-ШТИП ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

I

Се објавува Одлука за давање согласност за формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Коле Нехтенин“-Штип во учебната 2022/2023 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4272/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

454.

Врз основа на член 28 став 4 од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ број 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 06/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 229/20) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПАРАЛЕЛКИ
СО ПОМАЛ БРОЈ НА УЧЕНИЦИ ВО СОУ „КОЛЕ НЕХТЕНИН“-ШТИП
ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Член 1

Се дава согласност за формирање на пет (5) паралелки со помал број на ученици во прва година во СОУ „Коле Нехтенин“-Штип во учебната 2022/2023 година, и тоа:

- една (1) паралелка со четиригодишно образование од профил: електротехничар-енергетичар,
- една (1) паралелка со четиригодишно образование од профил: електротехничар за електроника и телекомуникации,
- една (1) паралелка со четиригодишно образование од профил: техничар за комјутерско управување/машински техничар,
- една (1) паралелка со четиригодишно образование од профил: техничар за моторни возила/ машинско енергетски техничар, и
- една (1) паралелка со тригодишно образование од профил: машински механичар/конструкциски механичар.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“, а ќе важи по добиено позитивно мислење од Министерство за образование и наука.

Број 08-4272/1
11 јули 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

455.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА „ТК АСТИБО“ - ШТИП

I

Се објавува Одлука за одобрување на финансиски средства на „ТК Астибо“ - Штип.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4273/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

456.

Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
НА „ТК АСТИБО“ – ШТИП

Член 1

Се одобруваат финансиски средства на:

- ТК „Астибо“, за котизација – годишна чланарина во висина до 15.000,00 денари;

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина Штип за 2022 година.

Член 3

Се задолжува субјектот од член 1 точка 1 на оваа Одлука да поднесат извештај за одобрените финансиски средства.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-4273/1
11 јули 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

457.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ЈП „ИСАР“ - ШТИП ЗА 2022 ГОДИНА

I

Се објавува Програма за измена и дополнување на Програмата за работа на ЈП „Исар“ -Штип за 2022 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4274/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

458.

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 50/02) и член 21 став 1 точка 14 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ЈП „ИСАР“-ШТИП ЗА 2022 ГОДИНА

I

Во Програмата за работа на ЈП „Исар“-Штип за 2022 година („Службен гласник на Општина Штип“ број 16/21 , 1/22 и 7/22) се вршат следните измени и дополнувања:

II

Во Програмата за изградба, реконструкција и одржување на водовод и канализација за 2022 година во табеларниот преглед на точка 1. "Активности усогласени со Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на

Општина Штип" по точка 23 се додава нова точка:

24	Реконструкција на водоводна линија на дел од ул" Јосиф Ковачев бр.19 до спој со ул.Иво Лола Рибар"	Водоводна линија ПЕ Од 63 мм10 бари во должина од 100 м	299.012,00
----	--	---	------------

III

Во Програмата за изградба , реконструкција и одржување на водовод и канализација за 2022 година под табеларниот преглед на точка 1."Активности усогласени со Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип", зборовите "Вкупната вредност на предвидените активности изнесуваат : 24.802.991,00 " се заменува со зборовите "Вкупната вредност на предвидените активности изнесуваат : 25.102.003,00 "

IV

Во Програмата за изградба , реконструкција и одржување на водовод и канализација за 2022 година, точка 2 "Активности финансирани од сопствени средства на ЈП Исар Штип" во табеларниот "Преглед на планирани приходи и расходи" во табела "Приходи" , Приходи од буџет на Општина Штип износот : 24.802.991,00 се заменува со 25.102.003,00 и Вкупно износот : 155.802.991 ,00 се заменува со 156.102.003,00 .

V

Во останатиот дел Програмата за работа на ЈП Исар Штип за 2022 год. останува непроменета.

VI

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-4274/1
11 јули 2022 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Весна Кожинкова, с.р.

459.

Врз основа на член 19 од Законот за јавни претпријатија и член 19 од Статутот на ЈП "Исар"-Штип ,а во врска со Барање за изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈП "Исар"- Штип за 2022 год. бр.02-886 од 04.07.2022 год. Управниот одбор на ЈП "Исар"- Штип на својата 18-та седница одржана оп-

line, преку платформата ZOOM на ден 04.07.2022 год (14:00 часот) ја донесе следната

ОДЛУКА

за изменување и дополнување на Програмата
за работа на ЈП "Исар" Штип за 2022 година

Член 1

Со оваа Одлука се врши изменување и дополнување на Програмата за работа на ЈП "Исар" Штип за 2022 год. заведена под арх.бр.01-1354 од 15.12.2021 год., за која има изготвено пречистен текст од страна на Комисијата за статут и прописи на Советот на Општина Штип бр.08-3430/4 од 02.06.2022 год.

Член 2

Во Програмата за изградба, реконструкција и одржување на водовод и канализација за 2022 година во табеларниот преглед на точка 1."Активности усогласени со Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип" по точка 23 се додава нова точка :

24	Реконструкција на водоводна линија на дел од ул"Јосиф Ковачев бр.19 до спој со ул.Иво Лола Рибар"	Водоводна линија ПЕ Од 63 мм10 бари во должина од 100 м	299.012,00
----	---	---	------------

Член 3

Во Програмата за изградба, реконструкција и одржување на водовод и канализација за 2022 година под табеларниот преглед на точка 1."Активности усогласени со Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип", зборовите"Вкупната вредност на предвидените активности изнесуваат: 24.802.991,00 "се заменува со зборовите "Вкупната вредност на предвидените активности изнесуваат : 25.102.003,00 "

Член 4

Во Програмата за изградба, реконструкција и одржување на водовод и канализација за 2022 година, точка 2 "Активности финансирани од сопствени средства на ЈП Исар Штип "во табеларниот "Преглед на планирани приходи и расходи "во табела "Приходи" , Приходи од буџет на Општина Штип износот: 24.802.991,00 се заменува со 25.102.003,00 и Вкупно износот: 155.802.991 ,00 се заменува со 156.102.003,00 .

Член 5

Во останатиот дел Програмата за работа на ЈП" Исар" -Штип за 2022 год. останува непроменета.

Член 6

Одлуката стапува во сила по усвојувањето од страна на Советот на Општина Штип, а со денот на објавувањето на истата во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 02-886/2
07.07.2022 година

Ш т и п

ЈП"Исар" -Штип
Управен одбор
Претседател
Кирил Зајков, с.р.

460.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ ПРИОРИТЕТ НА ПРОЕКТИ
И СОГЛАСНОСТ ЗА НАМЕРА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ

I

Се објавува Одлука за давање приоритет на проекти и согласност за намера за реализирање.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4275/2
13 јули 2022 година

Ш т и п

Општина Штип
Градоначалник

Иван Јорданов, с.р.

461.

Врз основа на член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21) Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ ПРИОРИТЕТ НА ПРОЕКТИ И
СОГЛАСНОСТ ЗА НАМЕРА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ

Член 1

Со оваа Одлука се дава приоритет и согласност за намера за реализирање на проектите според редоследот како што следува:

1. Изградба на Булевар Партизанска
2. Изградба на конзоли на река Отиња

Член 2

На проектите од член 1 од оваа одлука им се дава приоритет и согласност за намера за реализирање преку долгорочно задолжување кај комецијални банки, по добивање на согласност од Владата на Република Северна Македонија и добиено позитивно мислење од Министерство за финансии во висина до 99.287.046,00 денари.

Член 3

Условите за задолжување ќе се утврдат по одобрувањето на проектите од страна на Министерството за финансии, а согласно условите наведени во барањето за задолжување.

Член 4

Се задолжува администрацијата на Општина Штип да ја подготви потребната документација за отпочнување на постапката за долгорочно задолжување.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 4275/1
11 јули 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

462.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДОЛГОРОЧНО
ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНА ШТИП

I

Се објавува Одлука за долгорочно задолжување на Општина Штип.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4276/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

463.

Во врска со член 4 од Законот за јавен долг („Службен весник на РМ“ број 62/05, 88/08, 35/11, 139/14, 98/19 и 151/21), а врз основа на член 18 и 20 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ број 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18, 204/19, 82/20, 53/21, 77/21, и 150/21), член 36 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 21 точка 25 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОЛГОРОЧНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА
ОПШТИНА ШТИП

Општи одредби

Член 1

Со оваа Одлука се уредува долгорочно задолжување на Општина Штип (вид и цел на задолжување, максималниот износ, максималната каматна стапка, условите и роковите и начинот на отплата на задолжувањето).

Член 2

Долгорочното задолжување на Општината е од општ јавен интерес и има економска и финансиска оправданост.

Цел на задолжувањето

Член 3

Цел на задолжувањето е реализација на проект „Заеднички активности за локален економски развој“ (изградба на Булевар Партизанска и Конзоли на река Отиња).

Начин на задолжување

Член 4

Задолжувањето ќе биде домашно преку комерцијални банки по добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија, а по претходно добиено и позитивно мислење од Министерство за финансии (сектор за јавен долг).

Износ на задолжување

Член 5

Максималниот износ на задолжувањето вклучувајќи ја главнината а не и износот на камата, изнесува до 99.287.046,00 денари.

Вкупниот износ на непристигнатиот долгорочен долг на општината не може да го надмине износот на вкупните приходи на тековно оперативниот буџет на општината во претходната година.

Член 6

Каматната стапка и амортизациониот план за отплата на кредитот ќе бидат понудени од страна на комерцијалните банки во државата, а истата не треба да надминува повеќе од 4 % на годишно ниво.

Начин на отплата

Член 7

Грејс периодот пред отпочнувањето на отплатата на кредитот да изнесува до 3 (три) години од денот на задолжувањето.

Член 8

Отплатата на задолжувањето ќе се врши во текот на 5 (пет) години, на еднакви годишни/полугодишни анuitети, без вклучен грејс период.

Годишното отплаќање на долгот за долгорочно задолжување не може да надмине 15% од вкупните приходи на тековно-оперативниот буџет на општината во претходната фискална година.

Согласност и известителни обврски

Член 9

За долгорочно задолжување на општината потребна е претходна согласност од Владата на Република Северна Македонија, по добиено позитивно мислење од Министерство за финансии.

Член 10

По добивањето на писмената согласност од Владата на Република Северна Македонија, општината започнува постапка за задолжување, во исти услови и рамки под кои е одобрено и барањето на општината за долгорочно задолжување.

Член 11

Општината е должна да потпише Договор за кредитирање и истиот да го достави во рок од 10 работни дена до Министерство за финансии.

Член 12

Општината се обврзува да го известува Министерството за финансии во рок од 10 работни дена по секоја исплата на ратата во врска со отплатата на долгот.

Преодни и завршни одредби**Член 13**

Во случај да настанат значајни промени на финансискиот пазар од моментот на донесување на оваа Одлука до реализирањето на целосната постапка за долгорочното задолжување, условите предвидени во оваа Одлука може да бидат изменети и усогласени со измена и дополнување на истата.

Член 14

Советот на Општина Штип со донесувањето на оваа Одлука го одобрува долгорочното задолжување.

Член 15

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“, а ќе се применува по добивањето на писмена согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Број 08 – 4276/1
11 јули 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

464.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКА ЗА
ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ-СОПСТВЕНОСТ НА ЈП „СТИПИОН 2011“ ШТИП

I

Се објавува Одлука за давање согласност на одлука за продажба на недвижен имот-сопственост на ЈП „Стипион 2011“ Штип.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-4277/2
13 јули 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

465.

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ број 38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19, 275/19, 82/20 и 89/22) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 11 јули 2022 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА
НАЕДВИЖЕН ИМОТ – СОПСТВЕНОСТ НА ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП

Член 1

Се дава согласност на одлука за продажба на недвижен имот-сопственост на ЈП „Стипион 2011“ Штип.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е одлука за продажба на недвижен имот-сопственост на ЈП „Стипион 2011“ Штип број 0202-266/3 од 08.07.2022 година донесена од Управниот одбор на ЈП „Стипион 2021“- Штип.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08 – 4277/1
11 јули 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

466.

Врз основа на член 11 став 2 точка 10 од Статутот на ЈП „Стипион 2011“ Штип („Службен гласник на општина Штип“ број 10/12 и 8/13) на седницата одржана на ден 08-07-2022 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ
СОПСТВЕНОСТ НА ЈП „СТИПИОН 2011“ ШТИП

Член 1

Со оваа одлука се врши продажба на недвижна ствар кој се наоѓа на улица Партизанска број 31 (кај автобуска станица) во Штип на КП 4485 КО Штип 5, број на зграда 1 , влез 1 , кат приземје, со намена Е2 (деловен простор) со површина од 48 м², КП број 4485, број на зграда 1 , влез 2 , кат приземје, со намена Е2 (помошна просторија) со површина од 81 м² и објект на улица Гоце Делчев на КП 4486, КО Штип 5, број на зграда 1, влез 1, кат приземје, со намена Е2 (деловен простор) со површина од 72 м² .

Недвижниот имот предмет на оваа одлука е опишан во имотен лист број 23116 за КО Штип 5 и истиот е сопственост на ЈП „Стипион 2011“ Штип.

Градежното земјиште под објектот не е предмет на продажба и регулирањето на истото е обврска на идниот сопственик, а ќе се реализира согласно законските одреби.

Член 2

Продажната цена на објектот предмет на оваа продажба е утврдена согласно Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот со Извештај за процена на пазарната вредност на недвижен имот број ИД 17-4215/1 од 08-07-2022 година изготвен од овластен проценител.

Пазарната вредност на објектот предмет на оваа продажба изнесува **11.708,926,00 денари** што претставува почетна цена за продажба.

Член 3

Продажбата на недвижноста предмет на оваа одлука ќе се изврши согласно одредбите на Законот за располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост.

Постапката ќе ја спроведе Комисијата за располагање со недвижни и движни ствари во сопственост на Општина Штип.

Член 4

Доколку постапката за продажба со утврдената почетна цена во првиот обид е неуспешна, постапката ќе се повтори согласно законските одредби.

За спроведената постапка за продажба на објектот, комисијата ќе достави извештај до Советот на Општина Штип и до ЈП „Стипион 2011“ Штип.

Член 5

По извршениот избор на најповолен понудувач, директорот на ЈП „Стипион 2011“ ќе склучи договор со кој ќе се утврдат меѓусебните права и обврски за продажба на објектот.

Член 6

Средствата остварени со продажба на недвижноста се приход на ЈП „Стипион 2011“ Штип.

Член 7

Составен дел на оваа одлука е Методологијата за утврдување на пазарната вредност на недвижниот имот со Извештај за процена на пазарната вредност на недвижен имот број 17-4215/1 од 08-07-2022 година.

Член 8

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добивање на согласност од Советот на Општина Штип.

0202-266/3
08.07.2022 година
Штип

ЈП „Стипион 2011“ Штип
Управен одбор
Претседател,
Панче Стефановски, с.р.

467.

Врз основа на член 36 став 1 алинеа 9 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Градоначалникот на Општина Штип, донесе

**ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ИЗРАБОТКА И СОДРЖИНАТА НА
ДОКУМЕНТИ/ЗАПИСИ КОИ ГИ ИЗГОТВУВААТ СЕКТОРИТЕ И ОДДЕЛЕНИЈАТА
ВО ОПШТИНА ШТИП**

Член 1

Со овој Правилник се уредува начинот на изработка и содржината на документи/записи кои ги изготвуваат секторите и одделенијата во Општина Штип.

Член 2

Секој документ/запис што произлегува од одделение односно сектор во Општина Штип се пишува на меморандум на Општината, кои се составен дел на овој Правилник.

Член 3

Документите/записите се пишуваат со фонт калибри, големина на букви 12.

На документот/запис во долниот лев ќош задолжително се пишуваат рубриците: Изготвил (службеникот кој го изготвува актот); Контролирал (раководител на одделение); Одобрил (раководител на сектор) и секретар на Општина Штип.

Доколку нема раководител на сектор, на местото Одобрил се потпишува секретарот на Општина Штип.

Член 4

На долниот десен ќош на документот/записот се пишува Општина Штип – Градоначалник (име и презиме на Градоначалник чиј што мандат е во тек), ако документот се потпишува од Градоначалник.

Доколку актот се потпишува од секретарот на долниот десен ќош на документот/записот се пишува Општина Штип – Секретар (име и презиме на Секретар чиј што мандат е во тек).

Горе наведените рубриците се пишуваат со фонт калибри болд, големина на букви 10.

На сите документи/записи во крајниот лев ќош се пишува „ доставено до“, со италики, големина на букви 10.

Член 5

На почетокот на сите документи/записи, најгоре во левиот ќош со фонт калибри болд, големина на букви 13, се пишува до кој се доставува документот.

На почетокот на документи/записи во кореспонденција се пишува „Предмет“, во фонт калибри болд, со големина на букви 13.

Доколку се работи за одговор на запис под предмет се пишува „врска“ (се заведува број на писмото на органот од каде потекнува записот).

Член 6

На сите изготвени договори од страна на Општина Штип во долниот лев ќош се пишува Изготвил(службеник); Контролирал(раководител на одделение); Одобрил (раководител на сектор, соодветно), доколку нема раководител на сектор, потпишува секретарот на местото Одобрил, а оние договори каде има

кој да ги потпише на одобрил, под нив се потпишува секретарот на Општина Штип (ова да биде напишано со италики).

Член 7

Сите документи/записи на Општина Штип без претходно добиен потпис од секретарот на Општина Штип не можат да се потпишат од страна на Градоначалник, ниту пак се става негов факсимил, освен на: Решенија за утврдување на правен статус, Пресметки за утврдување на правен статус, Пресметка за комуналии, Решенија за данок на имот, Решенија за фирмарина, Решенија за данок на промет/наследство, Решенија за камати и други Решенија донесени во соодветна постапка.

Член 8

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Штип“.

Изготвил: Марија Герасимова
Контролирал: Маре Каранакова
Одобрил: Вишна Шорова-Ангелова

Доставено до:

- Архива
- Одделение за правно нормативни работи и поддршка на Советот
- Раководители на Сектори и Одделенија во Општина Штип

09-4137/1
05.07.2022 година
Штип

ОПШТИНА ШТИП
Градоначалник
Иван Јорданов, с.р.

Република Северна Македонија
Општина Штип
Број 09-
00.00.2022 година
Ш т и п

До

Предмет:

Почитувани,

Со почит,

Изготвил:
Контролирал:
Одобрил:

Секретар на Општина Штип:
Вишна Шорова-Ангелова

ОПШТИНА ШТИП
Градоначалник,
Иван Јорданов,с.р.

Доставено до:

- Архива
-
- ...

Република Северна
Македонија
Општина Штип
Број 09-
00.00.2022 година
Ш т и п

До

Предмет:

Почитувани,

Со почит,

Изготвил:
Контролирал:
Одобрил:

ОПШТИНА ШТИП
Секретар
Вишна Шорова – Ангелова, с.р.

Доставено до:

- Архива
-
- ...

468.



ОПШТИНА ШТИП

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќај и патишта

ИП.бр.23/22-44
23.02.2022 год.

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта, при Општина Штип, преку Општински градежен инспектор Зоран Павловски и службена легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат, со адреса на живеење непозната, и со **Записник ИП.1.бр.23/22-44 од 22.02.2022год.**, ја утврди фактичката состојба, и врз основа на член 83, став 3 од Законот за инспекциски надзор (Сл. Весник на РМ бр.102/19) а согласно чл.134ст.1 и чл.137 од Законот за градење(Сл.весник на РМ бр. 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 29/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 244/2019, 18/2020 и 279/2020), го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

- 1. СЕ НАРЕДУВА - СЕ ЗАДОЛЖУВА** субјектот на инспекцискиот надзор:непознат, со адреса на живеење непозната, **ДА ГО ОТСТРАНИ** времениот објект со број 24 поставен на КП бр.4237/1 **КО Штип 3** (сопственост на Р.С.Македонија **ИЛ бр. 100748**), **тип: Времен објект-Дуќан** (констатирано со записник 23/22-44 од 23.02.2022).

Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1 на ова решение изнесува 8 **(осум) дена**.

1. Субјектот на инспекциски надзор од точка 1 на ова Решение, **е должен** веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена, писмено или по електронска пошта (zoran.pavlovski@stip.gov.mk), да го извести инспекторот дали е извршена инспекциската мерка.
2. Ако субјектот/инвеститорот не ја отстрани бесправно изведената градба, во определениот рок, ќе се пристапи кон присилно административно извршување за отстранување на истата.
3. Трошоците за извршување на решението се надоместуваат од извршеникот, а ќе бидат определени со посебен заклучок за наплата на трошоците за извршување.

4. Во колку не се постапи согласно насоките дадени од страна на градежен инспектор ќе се поведе прекршочна постапка за изрекување на глоба во вредност од 250 евра во денарска противвредност согласно член 151 став 3 и член 161 став 2 од Законот за градење.
5. Согласно член 225 од КЗ овластен градежен инспектор ќе поведе постапка пред ОЈО Штип за узурпирање на земјиште во сопственост на РСМ.
6. Жалбата изјавена против ова решение, не го одлага неговото извршување.

Образложение

Општински градежен инспектор Зоран Павловски со службена легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат со адреса на живеење непозната, на КП бр.4237/1 за КО Штип 3 (сопственост на Р.С.Македонија **ИЛ бр. 100748**) и со **Записник ИП.1.бр.23/22-44 од 23.02.2022год.**, ја утврди фактичката состојба:

На КП бр.4237/1 за КО Штип 1 се поставени Времени објекти. Предмет на надзорот е времен објект - дуќан означен со број 24. Времениот објект-дуќан **НЕ СЕ УПОТРЕБУВА**.

Објектот претставува градба од времен карактер согласно член 2 од Законот за градење: „ Времен објект е монтажно-демонтажен или типски објект кој се поставува на градежно неизградено земјиште, заради привремена употреба на просторот, до реализацијата на урбанистички план за градежното земјиште на кое е поставен времениот објект“, а подлежи на одредбите од член 79 од Законот за градење.

На предметната локација – КП бр. 4237/1 КО Штип 3, ул. „Сутјеска“ постои **ДУП – дел од нас., „Автокоманда“ УЕ 27 и 31 за град Штип, донесен со Одлука бр. 03-508/1 од 05.11.2012 година** и е предвидена ГП 1.1 со намена А2(домување во станбени згради).

Општина Штип е во постапка за реализација на ДУП – дел од нас., „Автокоманда“ УЕ 27 и 31 фаза отпочнување на постапка за отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање, за кое нешто е потребно како имател на предметниот времен објект – Дуќан кој не се користи се отстрани во рок од 8 (осум) дена, имајќи во предвид дека земјиштето на кое е поставен времениот објект е во сопственост на Република Северна Македонија запишано на ИЛ. бр.100748 за КО Штип 2, а воедно претставува товар и ограничување на предметната градежна парцела.

Согласно Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018 и 168/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/2019, 18/2020 и 279/2020), Овластениот градежен инспектор определи мерки од членовите како во диспозитивот на ова решение.

Во конкретниот случај изјавената жалба против првостепеното решение, со кое се наредува отстранување на бесправно изведената градба, согласно чл.137ст.5 од Законот за градење, не го одлага извршувањето на Решението.

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА

Против Решението на овластениот градежен инспектор може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка со доказ за платена административна такса („Службен гласник на Р,М., бр.17/93 и 88/08).

Решено во Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта при Општина Штип, под **ИП.1. број 23/22-44 од 22.02.2022год.**

Изработил,
Весна Зенделова диа, с.р

Печат и потпис на инспекторот	Зоран Павловски д.и.а, с.р. Општински Градежен Инспектор Штип сл.лег.бр. 330006
Датум:	23.02.2022 година

469.



ОПШТИНА ШТИП

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќај и патишта

ИП.бр.23/22-54
25.02.2022 год.

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта, при Општина Штип, преку Општински градежен инспектор Зоран Павловски и службена легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат, со адреса непозната и со **Записник ИП.1.бр.23/22-54 од 25.02.2022год.**, ја утврди фактичката состојба, и врз основа на член 83, став 3 од Законот за инспекциски надзор (Сл. Весник на РМ бр.102/19) а согласно чл.134ст.1 и чл.137 од Законот за градење(Сл.весник на РМ бр. 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 29/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 244/2019, 18/2020 и 279/2020), го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

1. **СЕ НАРЕДУВА - СЕ ЗАДОЛЖУВА** субјектот на инспекцискиот надзор:непознат, со адреса непозната, **ДА ГО ОТСТРАНИ** времениот објект со број 30 поставен на КП бр.4237/1 **КО Штип 3** (сопственост на Р.С.Македонија **ИЛ бр. 100748**), тип: **Времен објект-Дуќан** (констатирано со записник 23/22-54 од 25.02.2022). Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1 на ова решение изнесува **8 (осум) дена**.
2. Субјектот на инспекциски надзор од точка 1 на ова Решение, **е должен** веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена, писмено или по електронска пошта (zoran.pavlovski@stip.gov.mk), да го извести инспекторот дали е извршена инспекциската мерка.
3. Ако субјектот/инвеститорот не ја отстрани бесправно изведената градба, во определениот рок, ќе се пристапи кон присилно административно извршување за отстранување на истата.
4. Трошоците за извршување на решението се надоместуваат од извршеникот, а ќе бидат определени со посебен заклучок за наплата на трошоците за извршување.
5. Во колку не се постапи согласно насоките дадени од страна на градежен инспектор ќе се поведе прекршочна постапка за

- изрекување на глоба во вредност од 250 евра во денарска противвредност согласно член 151 став 3 и член 161 став 2 од Законот за градење.
6. Согласно член 225 од КЗ овластен градежен инспектор ќе поведе постапка пред ОЈО Штип за узурпирање на земјиште во сопственост на РСМ.
 7. Жалбата изјавена против ова решение, не го одлага неговото извршување.

Образложение

Општински градежен инспектор Зоран Павловски со службена легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат со адресанепозната, на КП бр.4237/1 за КО Штип 3 (сопственост на Р.С.Македонија **ИЛ бр. 100748**) и со **Записник ИП.1.бр.23/22-54 од 25.02.2022год.**, ја утврди фактичката состојба:

На КП бр.4237/1 за КО Штип 1 се поставени Времени објекти. Предмет на надзорот е времен објект - дуќан означен со број 30. Времениот објект-дуќан НЕ СЕ УПОТРЕБУВА.

Објектот претставува градба од времен карактер согласно член 2 од Законот за градење: „ Времен објект е монтажно-демонтажен или типски објект кој се поставува на градежно неизградено земјиште, заради привремена употреба на просторот, до реализацијата на урбанистички план за градежното земјиште на кое е поставен времениот објект“, а подлежи на одредбите од член 79 од Законот за градење.

На предметната локација – КП бр. 4237/1 КО Штип 3, ул. „Сутјеска“ постои **ДУП – дел од нас.,„Автокоманда“ УЕ 27 и 31 за град Штип, донесен со Одлука бр. 03-508/1 од 05.11.2012 година** и е предвидена ГП 1.1 со намена А2(домување во станбени згради).

Општина Штип е во постапка за реализација на ДУП – дел од нас.,„Автокоманда“ УЕ 27 и 31 фаза отпочнување на постапка за отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање, за кое нешто е потребно како имател на предметниот времен објект – Дуќан кој не се користи се отстрани во рок од 8 (осум) дена, имајќи во предвид дека земјиштето на кое е поставен времениот објект е во сопственост на Република Северна Македонија запишано на ИЛ. бр.100748 за КО Штип 2, а воедно претставува товар и ограничување на предметната градежна парцела.

Согласно Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015,

30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018 и 168/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/2019, 18/2020 и 279/2020), Овластениот градежен инспектор определи мерки од членовите како во диспозитивот на ова решение.

Во конкретниот случај изјавената жалба против првостепеното решение, со кое се наредува отстранување на бесправно изведената градба, согласно чл.137ст.5 од Законот за градење, не го одлага извршувањето на Решението.

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА

Против Решението на овластениот градежен инспектор може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка со доказ за платена административна такса („Службен гласник на Р,М., бр.17/93 и 88/08).

Решено во Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта при Општина Штип, под **ИП.1. број 23/22-54 од 25.02.2022год.**

Изработил,
Весна Зенделова диа, с.р.

Печат и потпис на инспекторот	Зоран Павловски д.и.а. с.р Општински Градежен Инспектор Штип сл.лег.бр. 330006
Датум:	25.02.2022год.

470.



ОПШТИНА ШТИП

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќај и патишта

ИП.бр.23/22-55
25.02.2022 год.

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта, при Општина Штип, преку Општински градежен инспектор Зоран Павловски и службена легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат, со адреса непозната и со **Записник ИП.1.бр.23/22-55 од 25.02.2022год.**, ја утврди фактичката состојба, и врз основа на член 83, став 2 од Законот за инспекциски надзор (Сл. Весник на РМ бр.102/19) а согласно чл.134ст.1 и чл.137 од Законот за градење(Сл.весник на РМ бр. 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 29/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 244/2019, 18/2020 и 279/2020), го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

1. **СЕ НАРЕДУВА - СЕ ЗАДОЛЖУВА** субјектот на инспекцискиот надзор:непознат, со адреса непозната, **ДА ГО ОТСТРАНИ** времениот објект со број 68 поставен на КП бр.4237/1 **КО Штип 3** (сопственост на Р.С.Македонија **ИЛ бр. 100748**), тип: **Времен објект-Дуќан** (констатирано со записник 23/22-55 од 25.02.2022). Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1 на ова решение изнесува 8 **(осум) дена**.
2. Субјектот на инспекциски надзор од точка 1 на ова Решение, е должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена, писмено или по електронска пошта (zoran.pavlovski@stip.gov.mk), да го извести инспекторот дали е извршена инспекциската мерка.
3. Ако субјектот/инвеститорот не ја отстрани бесправно изведената градба, во определениот рок, ќе се пристапи кон присилно административно извршување за отстранување на истата.
4. Трошоците за извршување на решението се надоместуваат од извршеникот, а ќе бидат определени со посебен заклучок за наплата на трошоците за извршување.
5. Во колку не се постапи согласно насоките дадени од страна на градежен инспектор ќе се поведе прекршочна постапка за изрекување на глоба во вредност од 250 евра во денарска противвредност согласно член 151 став 3 и член 161 став 2 од Законот за градење.
6. Согласно член 225 од КЗ овластен градежен инспектор ќе поведе постапка пред ОЈО Штип за узурпирање на земјиште во сопственост на РСМ.
7. Жалбата изјавена против ова решение, не го одлага неговото извршување.

Образложение

Општински градежен инспектор Зоран Павловски со службена легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат со адреса непозната на КП бр.4237/1 за КО Штип 3 (сопственост на Р.С.Македонија **ИЛ бр. 100748**) и со **Записник ИП.1.бр.23/22-55 од 25.02.2022год.**, ја утврди фактичката состојба:

На КП бр.4237/1 за КО Штип 1 се поставени Времени објекти. Предмет на надзорот е времен објект - дуќан означен со број 68. Времениот објект-дуќан НЕ СЕ УПОТРЕБУВА.

Објектот претставува градба од времен карактер согласно член 2 од Законот за градење: „ Времен објект е монтажно-демонтиран или типски објект кој се поставува на градежно неизградено земјиште, заради привремена употреба на просторот, до реализацијата на урбанистички план за градежното земјиште на кое е поставен времениот објект“, а подлежи на одредбите од член 79 од Законот за градење.

На предметната локација – КП бр. 4237/1 КО Штип 3, ул. „Сутјеска“ постои **ДУП – дел од нас.„Автокоманда“ УЕ 27 и 31 за град Штип, донесен со Одлука бр. 03-508/1 од 05.11.2012 година** и е предвидена ГП 1.1 со намена А2(домување во станбени згради).

Општина Штип е во постапка за реализација на ДУП – дел од нас.„Автокоманда“ УЕ 27 и 31 фаза отпочнување на постапка за отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање, за кое нешто е потребно како имател на предметниот времен објект – Дуќан кој не се користи се отстрани во рок од 8 (осум) дена, имајќи во предвид дека земјиштето на кое е поставен времениот објект е во сопственост на Република Северна Македонија запишано на ИЛ. бр.100748 за КО Штип 2, а воедно претставува товар и ограничување на предметната градежна парцела.

Согласно Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018 и 168/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/2019, 18/2020 и 279/2020), Овластениот градежен инспектор определи мерки од членовите како во диспозитивот на ова решение.

Во конкретниот случај изјавената жалба против првостепеното решение , со кое се наредува отстранување на бесправно изведената градба, согласно чл.137ст.5 од Законот за градење, не го одлага извршувањето на Решението.

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА

Против Решението на овластениот градежен инспектор може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка со доказ за платена административна такса („Службен гласник на Р,М., бр.17/93 и 88/08).

Решено во Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта при Општина Штип, под **ИП.1. број 23/22-55** од **25.02.2022год.**

Изработил,
Весна Зенделова диа, с.р.

Печат и потпис на инспекторот	Зоран Павловски д.и.а. с.р Општински Градежен Инспектор Штип сл.лег.бр. 330006
Датум:	25.02.2022год.

471.



ОПШТИНА ШТИП

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќај и патишта

ИП.бр.23/22-56
25.02.2022 год.

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта, при Општина Штип, преку Општински градежен инспектор Зоран Павловски и службена легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат, со адреса на живеење на непозната и со **Записник ИП.1.бр.23/22-56 од 25.02.2022година**, ја утврди фактичката состојба, и врз основа на член

83, став 3 од Законот за инспекциски надзор (Сл. Весник на РМ бр.102/19) а согласно чл.134ст.1 и чл.137 од Законот за градење(Сл.весник на РМ бр. 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 29/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 244/2019, 18/2020 и 279/2020), го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

1. **СЕ НАРЕДУВА - СЕ ЗАДОЛЖУВА** субјектот на инспекцискиот надзор:непознат, со адреса на живеење непозната, **ДА ГО ОТСТРАНИ** времениот објект со број 67 поставен на КП бр.4237/1 **КО Штип 3** (сопственост на Р.С.Македонија **ИЛ бр. 100748**), тип: **Времен објект-Дуќан** (констатирано со записник 23/22-56 од 25.02.2022).
Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1 на ова решение изнесува 8 **осум** дена.
2. Субјектот на инспекциски надзор од точка 1 на ова Решение, е должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена, писмено или по електронска пошта (zoran.pavlovski@stip.gov.mk), да го извести инспекторот дали е извршена инспекциската мерка.
3. Ако субјектот/инвеститорот не ја отстрани бесправно изведената градба, во определениот рок, ќе се пристапи кон присилно административно извршување за отстранување на истата.
4. Трошоците за извршување на решението се надоместуваат од извршеникот, а ќе бидат определени со посебен заклучок за наплата на трошоците за извршување.
5. Во колку не се постапи согласно насоките дадени од страна на градежен инспектор ќе се поведе прекршочна постапка за изрекување на глоба во вредност од 250 евра во денарска противвредност согласно член 151 став 3 и член 161 став 2 од Законот за градење.
6. Согласно член 225 од КЗ овластен градежен инспектор ќе поведе постапка пред ОЈО Штип за узурпирање на земјиште во сопственост на РСМ.
7. Жалбата изјавена против ова решение, не го одлага неговото извршување.

Образложение

Општински градежен инспектор Зоран Павловски со службена легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат со адреса непозната, на КП бр.4237/1 за КО Штип 3 (сопственост на Р.С.Македонија **ИЛ бр. 100748**) и со **Записник ИП.1.бр.23/22-56 од 25.02.2022год.**, ја утврди фактичката состојба:

На КП бр.4237/1 за КО Штип 3 се поставени Времени објекти. Предмет на надзорот е времен објект - дуќан означен со број 67. Времениот објект-дуќан НЕ СЕ УПОТРЕБУВА.

Објектот претставува градба од времен карактер согласно член 2 од Законот за градење: „ Времен објект е монтажно-демонтиран или типски објект кој се поставува на градежно неизградено земјиште, заради привремена употреба на просторот, до реализацијата на урбанистички план за градежното земјиште на кое е поставен временниот објект“, а подлежи на одредбите од член 79 од Законот за градење.

На предметната локација – КП бр. 4237/1 КО Штип 3, ул. „Сутјеска“ постои **ДУП – дел од нас., „Автокоманда“ УЕ 27 и 31 за град Штип, донесен со Одлука бр. 03-508/1 од 05.11.2012 година** и е предвидена ГП 1.1 со намена А2(домување во станбени згради).

Општина Штип е во постапка за реализација на ДУП – дел од нас., „Автокоманда“ УЕ 27 и 31 фаза отпочнување на постапка за отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање, за кое нешто е потребно како имател на предметниот времен објект – Дуќан кој не се користи се отстрани во рок од 8 (осум) дена, имајќи во предвид дека земјиштето на кое е поставен временниот објект е во сопственост на Република Северна Македонија запишано на ИЛ. бр.100748 за КО Штип 2, а воедно претставува товар и ограничување на предметната градежна парцела.

Согласно Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018 и 168/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/2019, 18/2020 и 279/2020), Овластениот градежен инспектор определи мерки од членовите како во диспозитивот на ова решение.

Во конкретниот случај изјавената жалба против првостепеното решение , со кое се наредува отстранување на бесправно изведената градба, согласно чл.137ст.5 од Законот за градење, не го одлага извршувањето на Решението.

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА

Против Решението на овластениот градежен инспектор може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка со доказ за платена административна такса („Службен гласник на Р,М.,бр.17/93 и 88/08).

Решено во Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта при Општина Штип, под **ИП.1. број 23/22-56 од 25.0.2022год.**

Изработил,
Весна Зенделова диа, с.р.

Печат и потпис на инспекторот	Зоран Павловски д.и.а. Општински Градежен Инспектор Штип сл.лег.бр. 330006
Датум:	25.02.2022 година

472.



ОПШТИНА ШТИП

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќај и патишта

ИП.бр.23/22-57
25.02.2022 год.

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта, при Општина Штип, преку Општински градежен инспектор Зоран Павловски и службена легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат, со адреса непозната и со **Записник ИП.1.бр.23/22-57 од 25.02.2022год.**, ја утврди фактичката состојба, и врз основа на член 83, став 3 од Законот за инспекциски надзор (Сл. Весник на РМ бр.102/19) а согласно чл.134ст.1 и чл.137 од Законот за градење(Сл.весник на РМ бр. 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 29/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 244/2019, 18/2020 и 279/2020), го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

1. **СЕ НАРЕДУВА - СЕ ЗАДОЛЖУВА** субјектот на инспекцискиот надзор:непознат, со адреса непозната, **ДА ГО ОТСТРАНИ** времениот објект со број 32 поставен на КП бр.4237/1 **КО Штип 3** (сопственост на Р.С.Македонија **ИЛ бр. 100748**), тип: **Времен објект-Дуќан** (констатирано со записник 23/22-57 од 25.02.2022). Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1 на ова решение изнесува 8 **(осум) дена**.
2. Субјектот на инспекциски надзор од точка 1 на ова Решение, е должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена, писмено или по електронска пошта (zoran.pavlovski@stip.gov.mk), да го извести инспекторот дали е извршена инспекциската мерка.
3. Ако субјектот/инвеститорот не ја отстрани бесправно изведената градба, во определениот рок, ќе се пристапи кон присилно административно извршување за отстранување на истата.
4. Трошоците за извршување на решението се надоместуваат од извршеникот, а ќе бидат определени со посебен заклучок за наплата на трошоците за извршување.
5. Во колку не се постапи согласно насоките дадени од страна на градежен инспектор ќе се поведе прекршочна постапка за изрекување на глоба во вредност од 250 евра во денарска противвредност согласно член 151 став 3 и член 161 став 2 од Законот за градење.
6. Согласно член 225 од КЗ овластен градежен инспектор ќе поведе постапка пред ОЈО Штип за узурпирање на земјиште во сопственост на РСМ.
7. Жалбата изјавена против ова решение, не го одлага неговото извршување.

Образложение

Општински градежен инспектор Зоран Павловски со службена легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат со адреса непозната, на КП бр.4237/1 за КО Штип 3 (сопственост на Р.С.Македонија **ИЛ бр. 100748**) и со **Записник ИП.1.бр.23/22-57 од 25.02.2022год.**, ја утврди фактичката состојба:

На КП бр.4237/1 за КО Штип 3 се поставени Времени објекти. Предмет на надзорот е времен објект - дуќан означен со број 32. Времениот објект-дуќан **НЕ СЕ УПОТРЕБУВА**.

Објектот претставува градба од времен карактер согласно член 2 од Законот за градење: „ Времен објект е монтажно-демонтиран или типски објект кој се поставува на градежно неизградено земјиште, заради

привремена употреба на просторот, до реализацијата на урбанистички план за градежното земјиште на кое е поставен времениот објект“, а подлежи на одредбите од член 79 од Законот за градење.

На предметната локација – КП бр. 4237/1 КО Штип 3, ул. „Сутјеска“ постои **ДУП – дел од нас., „Автокоманда“ УЕ 27 и 31 за град Штип, донесен со Одлука бр. 03-508/1 од 05.11.2012 година** и е предвидена ГП 1.1 со намена А2(домување во станбени згради).

Општина Штип е во постапка за реализација на ДУП – дел од нас., „Автокоманда“ УЕ 27 и 31 фаза отпочнување на постапка за отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање, за кое нешто е потребно како имател на предметниот времен објект – Дуќан кој не се користи се отстрани во рок од 8 (осум) дена, имајќи во предвид дека земјиштето на кое е поставен времениот објект е во сопственост на Република Северна Македонија запишано на ИЛ. бр.100748 за КО Штип 2, а воедно претставува товар и ограничување на предметната градежна парцела.

Согласно Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018 и 168/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/2019, 18/2020 и 279/2020), Овластениот градежен инспектор определи мерки од членовите како во диспозитивот на ова решение.

Во конкретниот случај изјавената жалба против првостепеното решение , со кое се наредува отстранување на бесправно изведената градба, согласно чл.137ст.5 од Законот за градење, не го одлага извршувањето на Решението.

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА

Против Решението на овластениот градежен инспектор може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка со доказ за платена административна такса („Службен гласник на Р,М., бр.17/93 и 88/08).

Решено во Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта при Општина Штип, под **ИП.1. број 23/22-57** од **25.02.2022год.**

Изработил
Весна Зенделова диа, с.р.

Печат и потпис на инспекторот	Зоран Павловски д.и.а. с.р Општински Градежен Инспектор Штип сл.лег.бр. 330006
Датум:	25.02.2022год.

473.



ОПШТИНА ШТИП

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќај и патишта

ИП.бр.23/22-58
25.02.2022 год.

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта, при Општина Штип, преку Општински градежен инспектор Зоран Павловски и службена легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат, со адреса непозната и со **Записник ИП.1.бр.23/22-58 од 25.02.2022год.**, ја утврди фактичката состојба, и врз основа на член 83, став 3 од Законот за инспекциски надзор (Сл. Весник на РМ бр.102/19) а согласно чл.134ст.1 и чл.137 од Законот за градење(Сл.весник на РМ бр. 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 29/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 244/2019, 18/2020 и 279/2020), го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

- СЕ НАРЕДУВА - СЕ ЗАДОЛЖУВА** субјектот на инспекцискиот надзор:непознат, со адреса непознара, **ДА ГО ОТСТРАНИ**

времениот објект со број 64 поставен на КП бр.4237/1 **КО Штип 3** (сопственост на Р.С.Македонија **ИЛ бр. 100748**), тип: **Времен објект-Дуќан** (констатирано со записник 23/22-58 од 25.02.2022).

Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1 на ова решение изнесува 8 **(осум) дена**.

2. Субјектот на инспекциски надзор од точка 1 на ова Решение, е должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена, писмено или по електронска пошта (zoran.pavlovski@stip.gov.mk), да го извести инспекторот дали е извршена инспекциската мерка.
3. Ако субјектот/инвеститорот не ја отстрани бесправно изведената градба, во определенит рок, ќе се пристапи кон присилно административно извршување за отстранување на истата.
4. Трошоците за извршување на решението се надоместуваат од извршеникот, а ќе бидат определени со посебен заклучок за наплата на трошоците за извршување.
5. Во колку не се постапи согласно насоките дадени од страна на градежен инспектор ќе се поведе прекршочна постапка за изрекување на глоба во вредност од 250 евра во денарска противвредност согласно член 151 став 3 и член 161 став 2 од Законот за градење.
6. Согласно член 225 од КЗ овластен градежен инспектор ќе поведе постапка пред ОЈО Штип за узурпирање на земјиште во сопственост на РСМ.
7. Жалбата изјавена против ова решение, не го одлага неговото извршување.

Образложение

Општински градежен инспектор Зоран Павловски со службена легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат со адреса непозната, на КП бр.4237/1 за КО Штип 3 (сопственост на Р.С.Македонија **ИЛ бр. 100748**) и со **Записник ИП.1.бр.23/22-58 од 25.02.2022год.**, ја утврди фактичката состојба:

На КП бр.4237/1 за КО Штип 3 се поставени Времени објекти. Предмет на надзорот е времен објект - дуќан означен со број 64. Времениот објект-дуќан **НЕ СЕ УПОТРЕБУВА**.

Објектот претставува градба од времен карактер согласно член 2 од Законот за градење: „ Времен објект е монтажно-демонтиран или типски објект кој се поставува на градежно неизградено земјиште, заради привремена употреба на просторот, до реализацијата на урбанистички план за градежното земјиште на кое е поставен времениот објект“, а подлежи на одредбите од член 79 од Законот за градење.

На предметната локација – КП бр. 4237/1 КО Штип 3, ул. „Сутјеска“ постои **ДУП – дел од нас., „Автокоманда“ УЕ 27 и 31 за град Штип,**

донесен со Одлука бр. 03-508/1 од 05.11.2012 година и е предвидена ГП 1.1 со намена А2(домување во станбени згради).

Општина Штип е во постапка за реализација на ДУП – дел од нас.„Автокоманда“ УЕ 27 и 31 фаза отпочнување на постапка за отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање, за кое нешто е потребно како имател на предметниот времен објект – Дуќан кој не се користи се отстрани во рок од 8 (осум) дена, имајќи во предвид дека земјиштето на кое е поставен времениот објект е во сопственост на Република Северна Македонија запишано на ИЛ. бр.100748 за КО Штип 2, а воедно претставува товар и ограничување на предметната градежна парцела.

Согласно Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018 и 168/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/2019, 18/2020 и 279/2020), Овластениот градежен инспектор определи мерки од членовите како во диспозитивот на ова решение.

Во конкретниот случај изјавената жалба против првостепеното решение , со кое се наредува отстранување на бесправно изведената градба, согласно чл.137ст.5 од Законот за градење, не го одлага извршувањето на Решението.

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА

Против Решението на овластениот градежен инспектор може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка со доказ за платена административна такса („Службен гласник на Р,М.,бр.17/93 и 88/08).

Решено во Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта при Општина Штип, под **ИП.1. број 23/22-58 од 25.02.2022год.**

Изработил,
Весна Зенделова диа, с.р.

Печат и потпис на инспекторот	Зоран Павловски д.и.а. с.р. Општински Градежен Инспектор Штип сл.лег.бр. 330006
Датум:	25.02.2022год.

474.



ОПШТИНА ШТИП

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќај и патишта

ИП.бр.23/22-59
25.02.2022 год.

Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта, при Општина Штип, преку Општински градежен инспектор Зоран Павловски и службена легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат, со адреса непозната, и со **Записник ИП.1.бр.23/22-59 од 25.02.2022год.**, ја утврди фактичката состојба, и врз основа на член 83, став 3 од Законот за инспекциски надзор (Сл. Весник на РМ бр.102/19) а согласно чл.134ст.1 и чл.137 од Законот за градење(Сл.весник на РМ бр. 130/2009, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 29/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 244/2019, 18/2020 и 279/2020), го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

- СЕ НАРЕДУВА - СЕ ЗАДОЛЖУВА** субјектот на инспекцискиот надзор:непознат, со адреса непозната, **ДА ГО ОТСТРАНИ** времениот објект со број 65 поставен на КП бр.4237/1 **КО Штип 3** (сопственост на Р.С.Македонија **ИЛ бр. 100748**), тип: **Времен објект-Дукан** (констатирано со записник 23/22-59 од 25.02.2022). Рокот за извршување на изречената инспекциска мерка од точка 1 на ова решение изнесува 8 **(осум) дена.**
- Субјектот на инспекциски надзор од точка 1 на ова Решение, **е должен** веднаш по истекот на рокот определен за извршување на

- инспекциската мерка, а најдоцна во рок од три дена, писмено или по електронска пошта (zoran.pavlovski@stip.gov.mk), да го извести инспекторот дали е извршена инспекциската мерка.
3. Ако субјектот/инвеститорот не ја отстрани бесправно изведената градба, во определениот рок, ќе се пристапи кон присилно административно извршување за отстранување на истата.
 4. Трошоците за извршување на решението се надоместуваат од извршеникот, а ќе бидат определени со посебен заклучок за наплата на трошоците за извршување.
 5. Во колку не се постапи согласно насоките дадени од страна на градежен инспектор ќе се поведе прекршочна постапка за изрекување на глоба во вредност од 250 евра во денарска противвредност согласно член 151 став 3 и член 161 став 2 од Законот за градење.
 6. Согласно член 225 од КЗ овластен градежен инспектор ќе поведе постапка пред ОЈО Штип за узурпирање на земјиште во сопственост на РСМ.
 7. Жалбата изјавена против ова решение, не го одлага неговото извршување.

Образложение

Општински градежен инспектор Зоран Павловски со службена легитимација бр.330006, изврши вонреден инспекциски надзор над субјектот на инспекциски надзор непознат со адреса непозната, на КП бр.4237/1 за КО Штип 3 (сопственост на Р.С.Македонија **ИЛ бр. 100748**) и со **Записник ИП.1.бр.23/22-60 од 25.02.2022год.**, ја утврди фактичката состојба:

На КП бр.4237/1 за КО Штип 3 се поставени Времени објекти. Предмет на надзорот е времен објект - дуќан означен со број 65. Времениот објект-дуќан НЕ СЕ УПОТРЕБУВА.

Објектот претставува градба од времен карактер согласно член 2 од Законот за градење: „ Времен објект е монтажно-демонтиран или типски објект кој се поставува на градежно неизградено земјиште, заради привремена употреба на просторот, до реализацијата на урбанистички план за градежното земјиште на кое е поставен времениот објект“, а подлежи на одредбите од член 79 од Законот за градење.

На предметната локација – КП бр. 4237/1 КО Штип 3, ул. „Сутјеска“ постои **ДУП – дел од нас., „Автокоманда“ УЕ 27 и 31 за град Штип, донесен со Одлука бр. 03-508/1 од 05.11.2012 година** и е предвидена ГП 1.1 со намена А2(домување во станбени згради).

Општина Штип е во постапка за реализација на ДУП – дел од нас., „Автокоманда“ УЕ 27 и 31 фаза отпочнување на постапка за отуѓување на градежно земјиште по пат на јавно наддавање, за кое

нешто е потребно како имател на предметниот времен објект – Дуќан кој не се користи се отстрани во рок од 8 (осум) дена, имајќи во предвид дека земјиштето на кое е поставен времениот објект е во сопственост на Република Северна Македонија запишано на ИЛ. бр.100748 за КО Штип 2, а воедно претставува товар и ограничување на предметната градежна парцела.

Согласно Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018 и 168/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/2019, 18/2020 и 279/2020), Овластениот градежен инспектор определи мерки од членовите како во диспозитивот на ова решение.

Во конкретниот случај изјавената жалба против првостепеното решение, со кое се наредува отстранување на бесправно изведената градба, согласно чл.137ст.5 од Законот за градење, не го одлага извршувањето на Решението.

Врз основа на изнесеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА

Против Решението на овластениот градежен инспектор може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и прекршочна постапка со доказ за платена административна такса („Службен гласник на Р,М., бр.17/93 и 88/08).

Решено во Одделение за градежен надзор, надзор над сообраќајот и патишта при Општина Штип, под **ИП.1. број 23/22-59 од 25.02.2022год.**

Изработил,
Весна Зенделова д.и.а. с.р.

Печат и потпис на инспекторот	Зоран Павловски д.и.а. с.р. Општински Градежен Инспектор Штип сл.лег.бр. 330006
Датум:	25.02.2022год.